




CA2M

Управување со Ресурси и Оптимизација



● Регионални канцеларии ● Сервисни центри ● Авторизирани агенти ● Авторизирани сервисни работилници

На овие места можете да добиете стручна помош за вашата Alfa Laval производствена опрема.

Накратко за Alfa Laval

Alfa Laval е водечки и глобален добавувач на специјализирани производи и инженерски решенија. Нашата опрема, системи и услуги се посветени да им помогнат на клиентите да ги оптимизираат перформансите на своите процеси. Време, и повторно време.

Ние им помагаме на нашите клиенти да ги загреат, изладат, издвојат и транспортираат производите како што се масло, вода, хемикалии, пијалаци, прехранбени производи, скроб и лекови.

Нашата глобална организација тесно соработува со клиенти во речиси 100 земји обезбедувајќи им напредни решенија.

Како да ја контактирате компанијата Alfa Laval

Актуелните контакти на компанијата Alfa Laval за сите земји секогаш се достапни на нашиот сајт www.alfalaval.com

CA2M ДООЕЛ Скопје
Васил Горгов 20/18к
Т.Ц. Капиштец, 1000 Скопје
Тел/Факс: 02/6092-505
Моб (ВМТ): 070/385-533
info@ca2m.mk
www.ca2m.mk



PFL00026EN 1501

Помош кога и каде што ви треба

Помош ширум светот, сервисна и техничка поддршка

Експертиза создадена да обезбеди помош

Alfa Laval нуди совети, поддршка и помош кои ви требаат, почнувајќи од основната идеја на планирање па се до вистинската набавка и пуштање во работа, како и комплетно следење на вашиот производствен систем во текот на работниот век.

Ќе ви помогнеме да изнајдете конкретни решенија кои ќе ви овозможат најдобри можни резултати на работењето и финансиска добивка, и ние ќе направиме сè што е потребно сето да се инсталира, да работи и да се интегрира со веќе постоечката опрема, со минимално нарушување на тековниот процес.

Помош кога ви е потребна

Ние можеме да сервисираме и одржуваме кога најмногу ви одговара – пред или после бербата, или според вашите планирани активности.

Во случај на непланиран дефект, нашите сервисери може брзо да дојдат на лице место за да ги решат проблемите и да ви помогнат да ги намалите трошоците на непланиран застој.

Резервни делови и сервис

Обврската на компанијата Alfa Laval кон нејзините купувачи не завршува со испораката на опрема. Нашата сервисна организација ви стои на располагање да ви помогне вашиот производен процес да работи со максимална ефикасност.

Вие можете да изберете пакети за сервисирање и одржување кои одговараат на вашите потреби.

- Кориснички пакети за одржување кои обезбедуваат брза интервенција и ефективна превенција
- Централизиран сток на резервни делови за брза испорака и намалени застои
- Глобална мрежа на овластени сервисни работилници за брз одговор и поддршка за време на бербата
- Автоматски системи за далечинско дијагностицирање кои овозможуваат заштеда на време

Земете го најдоброто од грозјето

Решенија за винарската индустрија





Уметноста на производство на вино

Успех и резултати

Производството на вино е индустриски процес кој претставува уметност на примена на вештини на изработка и знаење на деликатни и специјализирани способности – и сето тоа во исто време. Обезбедувањето на решенија кои се подеднакво привлечни за сите оние кои придонеле вашето вино да постигне успех, бара значителна сестраност.

Alfa Laval обезбедува широк асортиман на технологии, решенија и опрема на кој винарите ширум светот се потпираат за клучните фази во нивното производство.



Истражување и Развој

Alfa Laval континуирано работи на зацврстување на своите придонеси на стандардите и можностите на производителите на вино ширум светот. Компанијата ги поддржува истражувачките проекти кои се однесуваат на иновативните процесни линии преку партнерството со француските и италијанските истражувачки центри. Alfa Laval, исто така е официјален партнер на меѓународната мрежа на енологи, со цел да се поттикне размената на знаења и стручност меѓу винарите, академичките и индустриските партнери.

Alfa Laval е глобално признат лидер во иновативната технологија, и работи на решенија кои одговараат на современите предизвици во енологијата преку мултидисциплинарен меѓународен пристап со највисоко ниво на експертиза.

Alfa Laval опремата е исто така проектирана да се подобри енергетската ефикасност, како и да се намалат сите видови на несакани влијанија врз животната средина

Сеопфатни одговори на клучните барања

Alfa Laval нуди голем избор на опрема и решенија за различни клучни фази на производство на вино и за добивање на шира и оцет. Тој вклучува:

- Сите видови на топлински разменувачи, за заштеда на енергија при термален пренос
- Греење / ладење и системи за пастеризација
- Филтерски системи со мембрана
- Опрема за ракување со течности
- Технологии на центрифугална сепарација - вклучувајќи декантери и вертикални центрифугатори
- Системи за мешање на течности и прашоци
- Клучни системи за инсталирање во резервоари, вклучувајќи опрема за чистење на резервоари
- „Bag-in-box“ системи за полнење и пакување
- Котли
- Специфични решенија за третман на отпад

Технологии, решенија и опрема



LKH, SRU, Solid-C, итн.
Центрифугални пумпи и сферни пумпи со сертификати за примена во прехранбена индустрија



Iso-Mix
Решение за мешање и бистрење



Опрема за резервоари
Агитатори, инструменти, CIP модули, вентили итн.



Clara
Комплетни херметички сепаратори за бистрење на сокови и вино или оцет



BaseLine, FrontLine
Термални модули за традиционална или континуирана винска стабилизација, ладење на шира со примена на плочест топлински разменувач



Cross-flow филтрација
Апликации за обратна осмоза, ултрафилтрација и микрофилтрација на шира, вино и оцет



Котли
Котли за рекуперација на отпадна топлина и топлина на горење за топла вода и пара



AlfaVap/AlfaFlash
Испарувачи за шира со или без претходна стабилизација, вклучувајќи десулфатор



SteriTherm
Стерилизатор и асептичен полнач за концентрирана шира



AlfaTherm
Пастеризатор за сок / шира, вино или вински оцет



Alfa Laval Astepo
Автоматски и полуавтоматски bag-in-box полнач



Alheat/Alcool
Термални модули за термо винификација и ладење на каши со помош на цевкаста или омска технологија



Мембрански биореактори и центрифугални декантери
Решенија за нуспроизводи и пречистување на отпадни води



Foodex Центрифугален Декантер
Революционен процес за екстракција на шира без потреба за бистрење со контрола на оксидација - (подготвена за ферментација)